

**ДНЕВЕН РЕД**  
**Информативна сесија во рамките на проектот**  
**“Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за Поглавје 27”**

**Локација:** ZOOM

**Дата:** 28 септември 2020

**Време:** 11.00 – 12.00

<b>ВРЕМЕ</b>	<b>ТЕМА/ПРЕЗЕНТЕР</b>
<b>11.00 – 11.05</b>	<b>Воведен говор</b> Филип Стојановски, Проект Менаџер
<b>11.05 – 11.20</b>	<b>Претставување на проектот</b> Филип Стојановски, Проект Менаџер
<b>11.20 – 11.40</b>	<b>Претставување на можностите за вклучување на граѓанските организации во проектот</b> Јадранка Иванова, експерт за апроксимација во животната средина
<b>11.40 – 12.00</b>	<b>Прашања и дискусија</b> Сите учесници

**ПРОЕКТОТ Е ПОДДРЖАН ОД:**

Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.